

МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ – Вежби

1. Помножи или подели, точно и најбрзо што можеш!

$$\begin{array}{cccccc}
 6 * 5 = \underline{\quad} & 6 * 7 = \underline{\quad} & 21 : 3 = \underline{\quad} & 9 * 8 = \underline{\quad} & 40 : 10 = \underline{\quad} \\
 9 * 3 = \underline{\quad} & 27 : 3 = \underline{\quad} & 18 : 2 = \underline{\quad} & 7 * 3 = \underline{\quad} & 7 * 7 = \underline{\quad} \\
 25 : 5 = \underline{\quad} & 14 : 2 = \underline{\quad} & 8 * 4 = \underline{\quad} & 9 * 6 = \underline{\quad} & 56 : 7 = \underline{\quad} \\
 10 : 10 = \underline{\quad} & 18 : 3 = \underline{\quad} & 8 * 8 = \underline{\quad} & 16 : 2 = \underline{\quad} & 4 * 5 = \underline{\quad} \\
 35 : 5 = \underline{\quad} & 8 * 5 = \underline{\quad} & 30 : 5 = \underline{\quad} & 15 : 3 = \underline{\quad} & 36 : 6 = \underline{\quad} \\
 \underline{\quad} : 4 = 6 & 8 * \underline{\quad} = 48 & 63 : \underline{\quad} = 9 & 9 * \underline{\quad} = 36 & 18 : 6 = \underline{\quad} \\
 6 : \underline{\quad} = 1 & \underline{\quad} * 9 = 45 & 81 : \underline{\quad} = 9 & 4 * \underline{\quad} = 36 & 9 * \underline{\quad} = 9
 \end{array}$$

2. Пополни ја табелата !

множител		4		8
множител	9		8	12 : 2
производ	63	28	48	

деленик	56		28	3 * 6
делител		7	7	2
количник	7	7		

3. Пресметај ги изразите !

а) $9 * 3 + 21 : 3 =$ _____
 б) $46 - 30 : 10 =$ _____
 в) $88 - 4 * 7 + 38 =$ _____
 г) $(27 + 36) : 7 =$ _____

4. Реши ги равенките!

а) $X * 7 = 63$

пр: _____

б) $54 : X = 9$

пр: _____

в) $X : 8 = 9$

пр: _____

5. Производот на броевите 8 и 4 намали го за 12.

Р: _____

6. Три деца купице 18 автомобилчиња. Ги поделиле подеднакво. По колку автомобилчиња добило секое дете?

Р: _____

О: _____

7. Јована набрала 5 цвеќиња, а Мартина набрала 3 пати повеќе од Јована. Колку цвеќиња набрале двете заедно?

Р: _____

Одговор: _____

8. Петре замислил еден број. Го помножил со 3 и го добил производот на броевите 6 и 5. Кој број го замислил Петре?

Одговор: _____

9. Биле 25 девојчиња и 17 момчиња. Наставникот ги поделил подеднакво во 7 групи. По колку деца имало во секоја група ?

Р: _____

Одговор: _____

(Име и презиме)

- * ја знае таблицата со множење и делење: целосно делумно со потешкотија
- * ги знае и ги одредува компонентите на множењето и делењето:
целосно делумно со потешкотија
- * го знае редоследот на решавање на операциите во бројните изрази:
целосно делумно со потешкотија
- * точно решава бројни изрази: целосно делумно со потешкотија
- * решава равенки со множење и делење: целосно делумно со потешкотија
- * решава едноставни текстуални задачи (5,6): целосно делумно со потешкотија
- * решава сложени текстуални задачи: целосно делумно со потешкотија
- *** целосно ја совладал/а таблицата и применил/а во решавањето на задачите
- *** потребно е да ја совлада целосно таблицата за да може да даде точно решение

Одд: наставник: _____